



Вкупната вредност на извозот на американското оружје во 2007 година е зголемена за 50 отсто и изнесувала речиси 25 милијарди долари, со што САД го задржаа водечкото место во светот. Тоа практично значи дека Американците учествуваат со 41,5 отсто во продажбата на сите видови оружја. На второ место се наоѓа Руската федерација, која изминатата година заработила 10,4 милијарди долари од извоз на оружје, што претставува 17,3 отсто од вкупниот светски пазар. Велика Британија е веднаш зад Руската федерација, забележувајќи раст од 100 проценти во однос на 2006 година. Вредноста на оружјето кое Британците го извезувале изнесува 9,8 милијарди долари.

Меѓу главните купувачи од земјите во развој е Саудиска Арабија, која само минатата година купила оружје во вредност од 10,6 милијарди долари, а во што спаѓаат 72 борбени авиона од типот

Тајфун, кои чинат повеќе од 10 милијарди долари. На листата на најголеми купувачи на оружје во светот следува Индија, која издвоила 5 милијарди долари за осовременување на својот воен арсенал, додека Пакистан потрошил нешто повеќе од 4 милијарди.

Интересен е податокот дека Русија, која првите неколку години по завршувањето на Студената војна заостануваше зад западниот свет, сега на голема врата се враќа на светската берза на оружје. Нејзини главни клиенти се Индија и Кина. Свое место на воениот пазар најде и Венецуела. Најголем дел од оружјето со кое таа денес располага го има купено од Русија што, пак, влијаеше и на јакнењето на нејзините политички и дипломатски врски со Москва.

Сепак, воените експерти оценуваат дека уште долго време никој не ќе може да го урне приматот на американската воена индустрија во светот, која останува недостижна во поглед на извозот на модерно оружје.

Следните три години руската Армија ја очекуваат промени какви што досега не се видени во поновата историја. Ваквите навестувања од Министерството за одбрана во Москва, не само што ги изненади западните дипломатии и воените аналитичари, туку и сериозно ги загрижи.

Според планот, до 2012 година, по итна постапка ќе се намали бројот на војниците до еден милион, што значи четири години порано од предвиденото. По итна постапка е донесена одлука во руската Армија да останат само 150.000 офицери, наместо досегашните 355.000. На тој начин, бројноста на командниот состав ќе изнесува 15 отсто од вкупниот број на војници во армијата и во флотата. Доколку се разгледа практиката во водечките земји во светот, офицерскиот состав просечно сочинува од 7 до 20 проценти.

Само до крајот на годинава во Русија ќе бидат укинати и околу 40.000 непотполнети офицерски работни места. Се очекува бројот на генералите да биде намален од 1.100 на 900, а отпуштање од работа ќе има и за вработените во централниот апарат на Министерството за одбрана и во органите на воената управа. Од сегашните 22.000 вработени во овие сегменти, бројката треба да се сведе на 8.500 лица.

Планирано е во текот на наредната 2009 година, околу 9.100 офицери да ја напуштат армијата откако ќе ги исполнат условите за пензиски стаж. Исто така, предвидено е до 2011 година околу 100.000 офицери да бидат вработени во граѓанскиот сектор. За таа цел веќе се разговарало со ополномоштени претставници на претседателите на федералните окрузи и договорено е да се пронајдат местата на кои искуството и знаењето на офицерите најдобро би се искористило. Од друга страна, пак, бројот на младите офицери ќе треба да се зголеми за десеттина илјади и нивниот број да достигне близу 60.000.

Во истиот овој период треба да бидат извршени и структурни реформи на руската војска. Во првата етапа наместо дивизии ќе бидат воведени бригади. Синцирот кој досега се состоел од четири алки воен округ-армија-дивизија-полк, ќе биде претворен во троделен воен округ-оперативна команда-бригада. Со оглед на тоа дека материјално-техничката база на воените факултети во Русија е значително застарена, а и заради фактот дека буџетот не им дозволува обновување на сите 65 факултети, се планира до 2012 година да се основаат три научни цен-

СТРАТЕШКИ РЕФОРМИ ЗА НОВИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДИЗВИЦИ

ФУТУРИСТИЧКИ ВОЈНИ

Новата трка во вооружувањето е одамна почната. Во повеќе развиени земји во тек се опсежни истражувања за новите видови оружја. Новата софистицирана генерација изроди нови арсенали конвенционални и неконвенционални оружја, со помош на кои ќе се водат футуристички војни. На пример, создадено е т.н. микробраново оружје, кое телата на жртвите треба да ги претвори во пареа. Понатаму, американското воздухопловство склучи договор со "Боинг", кој треба да им овозможи на американските ловци инсталирање на уреди за уништување на непријателските летала. Цел е постојните ракети да се заменат со ласер. Секако дека најголем дел од програмите за усовршување на оружјата остануваат тајна. Русите, пак, развиваат нов тип на т.н. термобарично оружје. За таа намена се издвоени повеќе милијарди долари. Во план е создавање и на супермодерни подморници, невидливи авиони и ласерско оружје. Сè она што досега можевме да го гледаме во авантуристичките филмови од запад, во блиска иднина може да стане реална стварност.



три, шест воени академии и еден воен универзитет.

Забрзаното темпо на реформирање на руската Армија и воената доктрина доаѓа по случувањата во Кавкаскиот регион оваа година. Имено, за време на судирот со грузиската Армија во Јужна Осетија било утврдено дека голема предност имаат компактните формации.

Иран остро го критикуваше новоизбраниот американски претседател, Барак Обама, кој изјави дека е неприфатливо Иран да продолжи со развивањето на програмата за нуклеарно оружје и дека тоа треба да се спречи низ една заедничка меѓународна акција. Техеран смета дека на САД им се потребни стратешки промени на американската надворешна политика, а не само козметички.

Иран, кој првично ја поздрави победата на Обама на претседателските избори како триумф над непопуларната политика на Буш и му упати честитка на победникот за прв пат по 30 години, сега очекува попозитивни сигнали од Вашингтон. Но, изјавата на Обама очигледно ги урна надежите на режимот на Ахмадинеџад за полиберална позиција на Белата кука кон Техеран.



КАДРОВСКИТЕ РЕФОРМИ ТРЕБА ДА ЈА ЗАЈАКНАТ РУСКАТА АРМИЈА

Според САД, по Студената војна треба да постојат ограничувања за бројот на нуклеарните боеви



глави, монтирани на соодветните носачи, но не и за оние кои се наоѓаат во магацините. Вашингтон го дестабилизира системот за противракетна одбрана не само во Европа, туку и на руските граници. Невозможно е нашите радары да разликуваат дали е

истрелана неатомска боева глава за да го совлада Осама бин Ладен или, пак, нуклеарна боева муниција, која е насочена против Русија. Сè тоа заедно десет пати ја зголемува нестабилноста и сметам дека овој пат е крајно опасен.

Сергеј Лавров

Либија има намера да купи руско оружје во вредност од околу две милијарди долари, кое ќе



опфаќа софистицирани радары против авионски ракетни системи, десеттина хеликоптери и повеќе од 50 тенкови. Меѓу желбите на Гадафи е во воениот арсенал кој ќе пристигне од Русија да има и воени бродови. Покрај другото, тој е подготвен да ѝ понуди на Москва да изгради воена поморска база во Бенгази. Официјален Триполи ѝ должи на

Русија 4,5 милијарди долари и еден од условите за да се склучи новиот воен договор со Кремљ е отпишувањето на долгот.

Неодамна Русија ѝ одобри кредит на Венецуела во висина од 680 милиони евра за купување руско оружје. Оваа зделка меѓу Москва и Каракас ги загрижи западните сили, пред сè, Соединетите Американски Држави, кои ги обвинија венецуелските власти за дестабилизација на латиноамериканскиот регион. Инаку, во периодот од 2005 до 2007 година, Руската федерација и Венецуела потпишаа 12 воени договори со вредност од повеќе од 3 милијарди евра за снабдување со оружје. Пред неколку месеци Русија испрати и воени бродови во Карипското Море за заеднички воени маневри со венецуелската морнарица. Вашингтон тоа го оцени како сериозна провокација.

Сè тоа е основа руската Армија перманентно да добива нови облици и нови функционалности, во согласност со новите геополитички и геобезбедносни прилики. Според руските воени стратегии, големата армија треба да добие нов модерен и софистициран формат, за да ја избегне старата и истрошена форма на советската Армија. Тие оценуваат дека треба да се создадат стратешки територијални команди - север, исток и југ, кои делумно би ги замениле воените окрузи и бројните централизирани московски команди.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia